



МАКРОЕКОНОМСКИ МОНИТОР

Декември 2018

7(3)





Оваа публикација е произведена со поддршка од Open Society Think Tank Fund (TTF). TTF може да не се согласува или да не ги одобрува мислењата изразени во оваа публикација.

Во третиот квартал од 2018, **БДП порасна за 3%** на годишна основа. Иако овој раст е сеуште под потенцијалот на економијата, тој укажува на блага стабилизација на економската активност по продолжениот период на политичка неизвесност. И понатаму, двигател на економијата остануваат извозната активност и финалната потрошувачка. Особено, растот на потрошувачката на домаќинствата останува детерминиран од растот на платите – во дел одреден и од зголемувањето на минималната плата, потоа од растот на кредитите на населението и на дознаките. Сепак, падот на бруто инвестициите и понатаму ја одразува значителната воздржаност на инвеститорите, како и застојот сврзан со реализацијата на државните капитални инвестиции. На производната страна, растот е на поширокопојасна основа споредено со претходно.

Стапката на невработеност забележа понатамошно намалување до 20.8%. Темпото на намалување на невработеноста е слично како во претходниот период. Падот на невработеноста главно се должи на исцрпување на ефектите од претходните политики: вработувањата во странските фабрики (пораст на вработеноста во преработувачката индустрија) и активните мерки за вработување.


Согласно ваквите движења и очекуваните движења и политики во 2019, **Finance Think проектира стапка на раст на БДП за 2019 на 3.3%.** Основните претпоставки на оваа проекција вклучуваат стабилизација и намалување на политичките неизвесности, продолжување на приливот на странски инвестиции, забрзување на реализацијата на капиталните инвестиции на државата, како и отсуство на позначајни нарушувања во надворешната побарувачка.

РАСТ И ИНФЛАЦИЈА






Годишен раст, %	1Q2018	2Q2018	3Q2018
БДП ЕУ 28	2.4	2.2	1.9
БДП Македонија	0.9	3.0	3.0
Годишен раст, %	1Q2018	2Q2018	3Q2018
Вкупна инфлација	1.5	1.5	1.6
Базична инфлација	1.7	1.6	1.6

ПАЗАР НА ТРУД






%	1Q2018	2Q2018	3Q2018
Стапка на активност (%)	56.9	56.9	57.0
Невработеност на млади (%)	44.3	47.6	45.8
Просечна нето плата (ден.)	23,627	24,200	24,167
Раст на продуктивност (%)	3.27	5.72	4.79

ФИНАНСИСКИ ПАЗАРИ




Годишен раст	1Q2018	2Q2018	3Q2018
М2	6.3%	10.6%	12.2%
Депозити	7.1%	9.9%	11.6%
Кредити	2.5%	4.2%	7.1%
Девизни резерви	1.7%	10.1%	19.3%

НАДВОРЕШНА СМЕТКА




% од БДП	1Q2018	2Q2018	3Q2018
Трговско салдо	-15.1%	-10.7%	-6.8%
Приватни трансфери	14.9%	17.6%	20.0%
Тековна сметка	-5.9%	1.1%	7.2%
Странски инвестиции	11.7%	4.2%	-0.2%
Девизни кред. / вкупни кред.	31.3%	29.0%	29.4%


Буџетски дефицит (% од БДП)





ЈАВЕН ДОЛГ (% од БДП)



Структура на јавен долг




ЈАВНИ ФИНАНСИИ



Во првите три квартали, буџетскиот дефицит изнесува 1.5% од БДП и е под годишната проекција од 2.7%. Главна причина останува големата подреализација на планираните капитални инвестиции.

Пензиски буџет



Во првите три квартали, пензискиот дефицит е реализиран пропорционално.

Здравствен буџет



Во првите три квартали, здравствениот дефицит е реализиран пропорционално.

Капитални расходи



Во првите три квартали, капиталните инвестиции се значајно под-реализирани, со само 27,3%.

ИНДУСТРИСКИ БЛИЦ

	Индустриско производство			Работници во индустријата		
	1Q/18	1-2Q/18	1-3Q/18	1Q/18	1-2Q/18	1-3Q/18
Енергија	(6.8)	(4.2)	(2.1)	(0.9)	(0.8)	(0.7)
Интермедијарни производи, освен енергија	(2.2)	0.4	2.5	13.9	14.3	12.6
Капитални производи	19.3	21.9	19.9	20.4	22.8	22.2
Трајни производи за широка потрошувачка	53.3	45.6	30.9	1.4	0.5	(0.3)
Нетрајни производи за широка потрошувачка	2.6	(1.1)	(1.2)	1.0	1.5	1.2
Производство на прехранбени производи	1.4	0.3	2.9	1.5	2.5	3.0
Производство на метали	21.8	51.8	27.6	(2.8)	1.1	2.8
Производство на облека	(2.1)	(4.3)	(3.4)	(3.9)	(3.5)	(3.3)
Производство на неметални минерални производи	(18.4)	(6.3)	1.8	(8.1)	(4.7)	(3.9)
Производство на тутунски производи	18.7	4.7	(12.1)	0.7	(1.8)	(11.6)
Производство на пијалаци	(1.6)	(7.3)	(7.4)	(5.9)	(1.8)	(0.9)
Производство на кокс и рафинирани нафтени производи	0.7	0.7	10.6	4.4	5.3	5.5
Производство на електрична опрема	39.3	37.9	20.6	48.9	44.7	36.1
Производство на фабрикувани метални производи	(31.5)	(18.4)	(17.1)	(38.7)	(35.0)	(26.5)
Вкупно	5.2	5.0	5.0	6.7	7.5	6.8



Finance Think е непрофитен институт за економски истражувања и политики. Основан е во 2012 година.

Нашата Визија

Да поттикнеме економско размислување за подобра благосостојба утре.

Нашата Мисија

Да го подобриме влијанието на економските и социјалните трендови и политики врз граѓаните во Македонија и регионот на Западниот Балкан, преку економски истражувања, застапување базирано на докази и водено од податоци, и поттикнување критичка дебата за економските процеси.

Програмски области

- Сиромаштија, вработување и вештини
- Фискална транспарентност и одговорност
- Родови и доходни нееднаквости
- Социјално претприемништво и жени
- Миграција и дознаки
- Секторски економски политики

ОДГОВОРНОСТ

Copyright © 2018 од страна на Finance Think, Сите права се задржани.

Ниеден дел од оваа публикација не смее да се репродуцира, складира или внесе во систем за пребарување или да се пренесува во која било форма или со какви било средства (електронски, механички, со фотокопирање, снимање или на друг начин), без претходна писмена дозвола од сопственикот на авторските права. Finance Think направи максимални напори да ја осигура точноста на информациите презентирани во овој документ. Меѓутоа, ниту Finance Think ниту кој било од неговите носители на одлуки или аналитичари или вработени може да биде одговорен за какви било финансиски последици кои произлегуваат од употребата на информациите претставени од овде.

Finance Think

Институт за економски истражувања и политики
Ул. Фредерик Шопен 1/2, 1000 Скопје
+389 2 6156 168, www.financethink.mk, info@financethink.mk